



Влада на Република Северна Македонија



ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ДОМА

01. ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ПРАВОСУДСВОТО!

- ✓ Модел за прочистување
- ✓ Ревидирање на досиеја
- ✓ Транспарентно и отчетно јавно обвинителство
- ✓ Проверка на имотна состојба на судии и обвинители
- ✓ ЕУ механизам за предмети со висока корупција



02. ОТЧЕТНА ВЛАСТ ВО БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА!

- ✓ Продолжување на воспоставениот стандард за отчетност на сите функционери на сите нивоа на власт
- ✓ Условување на финансиски надоместоци кон општини со зголемена отчетност



03. ХРАБРИ ЧЕКОРИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА!

- ✓ Институции што не загадуваат до 2024
- ✓ 20 пати поголеми казни за загадувачите
- ✓ Формирање комунална полиција и еко патроли
- ✓ Повеќе заштитени природни богатства



04. МАСКА, ДИСТАНЦА И ВАКЦИНА ПРОТИВ КОВИД-19!

- ✓ Бесплатна вакцинација за граѓаните
- ✓ Го јакнеме јавното здравство
- ✓ Економски пакети за закрепнување на економијата



05. КАНАБИСОТ – ЛЕК И ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ!

- ✓ Проширување на листа на дијагнози за медицински канабис
- ✓ Декриминализација преку измена на КЗ
- ✓ Отворена дебата за легализација



06. НОВА МАКЕДОНСКА ЕНЕРГЕТИКА

- ✓ Засилено темпо на гасификација на домаќинства и компании
- ✓ ТЕЦ Осломеј станува сончева електрана
- ✓ ТЕЦ Неготино станува гасна електрана
- ✓ Изградба на ветерен парк – Богданци 2
- ✓ Продолжуваме во следната фаза за проектот Чебрин



07. ГРАДИМЕ И СЕ ПОВРЗУВАМЕ

- ✓ Модернизација на **Коридор 8** – клучен капитален проект
- ✓ **937 милиони денари** за изградба и реконструкција на канализации и водоводи
- ✓ **615 милиони денари** за изградба и санација на локални улици и патишта



08. ПОПИС 2021

- ✓ Попис во првата половина од 2021 година
- ✓ Пописот не е политичко прашање, туку статистичка операција
- ✓ Дигитализиран попис



09. СТОП ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ

- ✓ Здружена борба со професионалните медиуми и граѓанските организации против дезинформациите, говорот на омраза и хибридните напади
- ✓ Заедничка борба со НАТО против сајбер напади



10. НОВИ ЕКОНОМСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

- ✓ Дополнувања на Законот за данок на имот
- ✓ Законски можности за легализирање на автомобилите со странски таблички
- ✓ Ставање во функција на кеш парите што се чуваат дома или на парите од заштеда или добивка

